



ALBA

18 kW

Започнува да гори со притискање на само едно копче, како што прават само најдобрите котли на пелети. Овој котел со моќност од 18 kW идеални за загревање на простории од 120-150 m² го имаме на располагање во верзија наменета за вашиот дневен престој со големо стакло на предната страна, кое го олеснува ширењето на топлината и пред вашите очи го презентира изворот на комфортоот во вашиот дом.



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинална излезна топлина | **18kW** |

Моќ на загревање на простор | **3kW** |

Моќ на загревање на вода | **15kW** |

Ефикасност при номинална излезна топлина | **η% 92** |

Тежина | **180Kg** |

Дијаметар на прим. цевка за согор. на воздух | **38mm** |

Дијаметар на издувна цевка | **80mm** |

Максимална површина на загревање | **130m²** |

Потрошувачка на гориво | **min. 1,2Kg/h max. 3,2Kg/h** |

Капацитет на полнење | **22Kg** |

Капацитет на бојлер | **32l** |

Максимален работен притисок | **2 bar** |

Потрошувачка на електрична енергија | **450W** |

Приклучок за електрична енергија | **230V / 50Hz** |

БОЈА

металик црна

бордо

беж

сребрена

сиво-сина

сина

небесна

тера

андрос

мираж

корзика

аликанте

бриз

хидра

зелена

стандардни бои



специјални бои



Задмет на варијации во зависност од областа на инсталација. Техничките податоци дадени погоре се индикативни и необврзувачки. Тогор задржува правото да направи измени во секое време за да се подобрат перформансите на производот.



ALBA B

18 kW

Започнува да гори со притискање на само едно копче, како што прават само најдобрите котли на пелети. Овој котел со моќност од 18 kW идеални за загревање на простории од 120-150 m² го имаме на располагање во варијанта која е дискретна за вашиот ентериер - иако ќе биде настрана од вашите очи во подрумските простории, ќе се погрижи сериозно да го чувствувате неговото присуство дури и кога не го гледате.



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинална излезна топлина | **18kW** |

Моќ на загревање на простор | **1kW** |

Моќ на загревање на вода | **17kW** |

Ефикасност при номинална излезна топлина | **η% 92** |

Тежина | **180Kg** |

Дијаметар на прим. цевка за согор. на воздух | **38mm** |

Дијаметар на издувна цевка | **80mm** |

Максимална површина на загревање | **130m²** |

Потрошувачка на гориво | **min. 1,2Kg/h max. 3,2Kg/h** |

Капацитет на полнење | **22Kg** |

Капацитет на бојлер | **32l** |

Максимален работен притисок | **2 bar** |

Потрошувачка на електрична енергија | **450W** |

Приклучок за електрична енергија | **230V / 50Hz** |

БОЈА

металик црна

бордо

беж

сребрена

сиво-сина

сина

небесна

тера

андрос

мираж

корзика

аликанте

бриз

хидра

зелена

стандардни бои



специјални бои



Задмет на варијации во зависност од областа на инсталација. Техничките податоци дадени погоре се индикативни и необврзувачки. Тогот задржува правото да направи измени во секое време за да се подобрат перформансите на производот.